

**Цели на фондот**

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на фондот во големите компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации. Преку вложување во фондот клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

\* Детални информации може да најдете во Проспектот.

**Податоци за фондот**

Име на фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	147.167.734,67
Цена на уделот	101,5368
Минимален износ на вложување*	
Стандардна девијација	13,97%
Ризична класа	5

\* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот.

**Надоместоци**

Надоместоци на товар на инвеститорот:

до 920.000 ден	5,0%
920.001 - 1.535.000	4,5%
1.535.001 - 3.070.000	4,0%
3.070.001 - 6.145.000	3,5%
Влезна провизија	
6.145.001 - 15.370.000	3,0%
15.370.001 - 30.745.000	2,5%
30.745.001 - 61.490.000	2,0%
61.490.001 - 153.745.000	1,5%
над 153.745.001	1,0%

Надомест за излез не се наплатава (0%)


Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	2% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,25% годишно





**Остварен принос**

Принос од основање	1,54%	Просечен принос	
		12 месеци	0,14%
		2 години	/
		5 години	/
		од основање	
		0,06%	

\* приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

**Изложеност по вид на инструмент**

**ТОП 10 КОМПАНИИ**

Daimler AG	4,09%
Fresenius SE & Co KGaA	3,59%
Bayer AG	3,44%
Berkshire Hathaway Inc	3,09%
Allianz SE	2,60%
Munich Re AG	2,55%
Nestle	2,31%
SAP SE	2,21%
Linde AG	2,13%
Roche Holding AG	2,09%

**Вредност на удел**

**Географска изложеност**

**Секторска изложеност**

**Валутна изложеност**


Извештајот за Структура на портфолио на фондот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страната на Друштвото. Приносите објавени во извештајот се релано остварени во минатото и истите треба да се земаат како индикација односно не се гаранција за идните приноси. Детална информации за фондот може да довиете во Проспектот и Статутот на фондот објавени на интернет страната [www.wvpfondovi.mk](http://www.wvpfondovi.mk) на телефон 02/ 328 0082 или на една од следните емаил адреси [info@wvpfondovi.mk](mailto:info@wvpfondovi.mk) [contact@wvpfondovi.mk](mailto:contact@wvpfondovi.mk).